

SHARP LCD - НАЈГОЛЕМ И НАЈТЕНОК



"Sharp" најави нов удар во LCD индустријата. Од таму соопштуваат дека во октомври на пазарот ќе лансираат ултраголеми - ултратенки LCD телевизори. Се работи за серијата AQUOS, во која ќе биде

вклучена последната LCD технологија, а ќе се нуди во две изданија - 52 и 65 инчи, со дебелина од само 2,3 сантиметри. Иако имаат голема површина, поради тоа што се ултратенки, овие телевизори се толку лесни, што без проблем можат да се монтираат на ѕид.

Покрај 1080p FULL HD резолуцијата и 100-херцната технологија, новиот модел поседува контраст од 10.000:1. "Sharp" ќе го претстави овој новитет на претстојниот IFA 2008 Саем за електроника во Берлин - Германија.

LG KC910

"LG" го објави моделот KC910, кој доаѓа како наследник на популарниот KU990. Опремен со камера со резолуција од 8 мегапиксели со автоматски фокус, поддршка за Wi-Fi конективност и вграден GPS, LG KC910 е телефон кој има светла иднина. Камерата на KC910 користи Schneider-Kreuznach оптика и има заштитно капаче. Снима видео во VGA резолуција со 30 фрејма во секунда. Присутен е и ксенонски блиц, а дисплејот е со големина од 3 инчи, приказ на 262К бои и резолуција од 240x400 пиксели. Конективноста е широко покриена кај KC910, кој има поддршка за сите четири GSM фреквенции. Поддржува и 3G со HSDPA, а како дополнување присутни се и стандардните Bluetooth и USB. KC910 има слот за microSD мемориска картичка, ТВ-излез, Xvid и DivX видеоплејбек и Dolby звук за музика.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доаѓања предност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на горниша сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водоникни листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прошиви
- Надоместоци
- Прониси
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добиете сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доцни,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

HTC S740

"HTC" го претстави наследникот на моделот S730, за кој слободно може да се каже дека станува збор за моделот Touch Diamond, кому му е додадена QWERTY тастатура. Овој патетен телефон функционира на Qualcomm 528MHz процесор и Windows 6.1 Standard оперативен систем, поддршка за WCDMA и HSDPA, QVGA дисплеј со големина од 2,4 инчи и камера со резолуција од 3,2 мегапиксели и автоматски фокус. Од останатите спецификации треба да се издвојат и поддршката за Wi-Fi, 256MB RAM меморијата, слотот за microSD мемориска картичка, вграденото FM радио, вграден GPS приемник и поддршката за Google Maps. HTC S740 ќе се појави на европските пазари од септември.



Mobile
има

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG I8510

Samsung i8510 е вистински телефон со камера од дури 8 мегапиксели, а квалитетот на фотографиите може да се мери со квалитетот на фотографиите од било кој дигитален фотоапарат. Производителот смета дека овој телефон и другите слични на него (од конкурентските компании), би можеле да ја отфрлат од продажба дигиталната камера. Единствен проблем останува големината, затоа што во мобилен телефон едноставно физички не собира голем објектив, и тоа е она во што традиционалната камера-фотоапарат секогаш ќе биде во предност. Samsung i8510 е прв мобилен на европскиот пазар со ваква "фото" спецификација, има GPS систем, 16 гигабајти меморија и пристап за безжичен Интернет.



NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

HARIBO



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk